

## КНИГА

**Со "МИ-АН"-овата енциклопедија прв пат кај нас и во светот се објавени имињата и биографиите на античките македонски кралеви и видни личности од древна Македонија, вистинска мала енциклопедија. "Можам само да се пофалам со тоа што енциклопедијата ја третира Македонија, како историска и географска целина. Прв пат е дадена и 'личната карта' на сите актуелни општински центри во Македонија. Имаме биографии на најзначајните личности од Светото писмо, личности од Коранот", вели Јован Павловски.**

Пишува: Милева ЛАЗОВА

**П**ет години од почетокот на подготвувањето на првата македонска и општа енциклопедија и осум месеци по излегувањето на првиот том на овој редок и исклучителен издавачки проект, кој беше награден со прва награда за најзначајно оригинално и научно дело на Меѓународниот саем на книга и либрографија, и по досега веќе објавените два тома "Општа македонска енциклопедија", во мај минатата година, од печат излезе и четвртиот (последен) том од "МИ-АН"-овата енциклопедија, општа и македонска од Р до Ш. Издавач на овие врвни енциклопедии е "МИ-АН", чиј редактор е писателот Јован Павловски.

Енциклопедијата содржи повеќе од 600 страници голем формат и речиси 3.000 илустрации, со што крајната бројка (за сите четири тома) е заокружена на

**Енциклопедијата е правена по азбучен ред, тоа значи дека таа е едноставна за употреба, уште повеќе таа може да се чита како прифатлива литература од почеток до крај, од средина до крај, од средина до почеток, од крајот кон првите страници. Нејзина значајна цел е македонскиот просечен читател, бидејќи сè уште не е доволно детаљно и аргументирано едуциран историски, духовно, културолошки, па и во однос на своето национално минато, истата можност да биде манипулиран и злоупотребуван - и историски, и духовно, и културолошки, и национално, што и денес, за жал, понекогаш и понекаде се случува.**

# ЧЕТИРИТОМНА "МИ-АН" - НОВА ЕН

2.230 печатени страници и околу 11.000 илустрирани прилози во црно-бела техника. Енциклопедијата е печатена на офсет хартија, Б 5 формат, со три колони на секоја страница и со фонт 9 точки, за разлика од другите енциклопедии широм светот, кои се печатат на седум или на осум точки.

## "ЛИЧНА КАРТА"

Четириите тома содржат повеќе од 32.000 одредници, од кои околу 12.000 на македонска тема. Бројот на одредниците е зголемен од првобитните најави за 6.500, зашто во текот на утврдувањето на појавите, на настаните, на личностите и на

лина. Прв пат е дадена и 'личната карта' на сите актуелни општински центри во Македонија. Имаме биографии на најзначајните личности од Светото писмо, личности од Коранот, биографии на антички кралеви и личности од античка Македонија. Како и секоја друга енциклопедија, така и нашата е збир на научните сознанија кои денес се актуелни. Таа е толку македонска, колку што повеќе содржи одредници на македонска тема, одредници пречистени од заблудите наметнувани низ времето и дадените околности, главно, наметнувани од надворешни фактори и субјекти, но и од домашни, се разбира. Секоја енциклопедија е национална", вели господинот Павловски.

# МАКЕДОНИЈА ГЕОГРА

датумите, Редакцијата констатирала дека е нужно, во ваков прв кај нас издавачки проект, да бидат застапени што поголем број сознанија до кои македонската научна мисла дошла од сите области на државното, на политичкото и на општественото живеење во минатото и денес. Затоа, овој труд, покрај предзнакот општа или универзална, го содржи и предзнакот македонска, особено задржувајќи се на македонските одредници, тоа не е израз на некој подигнат национален патос, туку констатирање на фактот дека досега немало, би рекле, ваков научен прирачник, па повеќе историски вистини за Македонија или беа непознати за македонскиот читател или едноставно преку нив бегло се преминувало.

Така, може да се каже дека "МИ-АН"-овата енциклопедија, прв пат кај нас, прави одбир на процесите и на настаните од подалечната и од поблиската богата историја на македонскиот народ, користејќи ги сознанијата на современата македонска наука, давајќи им предност во однос на сè друго, и чистејќи ги од погубните анахронизми. Во оваа енциклопедија тие го добија целното место кое македонската историја им го опередели. Поради тоа, се смета дека оваа прва, од овој вид кај нас, енциклопедија е голема победа на македонизмот.

"Можам само да се пофалам со тоа што енциклопедијата ја третира Македонија како историска и географска це-



## ВРЕДНОСТ

Што донесува "МИ-АН"-овата енциклопедија ново и за прв пат? Енциклопедијата ја третира Македонија како историска и географска целина. Затоа, во неа прв пат на едно место се дадени сите поголеми места од нејзиниот Егејски, Вардарски и Пирински дел (Скопје, Солун, Битола, Тетово, Куманово, Кавала, Петрич, Благоевград, Воден, Дебар, Мелник, Сандански, Лерин, Костур, Струмица, Кукуш, Велес, Охрид, Прилеп, Серес,



"ПА, СКРОМНО РЕЧЕНО, ЗАДОВОЛЕН СУМ! СМЕТАМ ДЕКА РЕАЛИЗИРАВМЕ ПРОЕКТ ЗА РЕЛАТИВНО КРАТКО ВРЕМЕ - ОКОЛУ ПЕТ ГОДИНИ, ШТО ВО ВАКВИ ОКОЛНОСТИ ЛУЃЕ ГО РЕАЛИЗИРААТ ЗА ЦЕЛ СВОЈ РАБОТЕН ВЕК. ПЕДЕСЕТТИНА СОРАБОТНИЦИ, АВТОРИ И ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ, ОСОБЕНО ПОСЛЕДНАВА ГОДИНА, РАБОТЕВМЕ КАКО ЛУДИ", ВЕЛИ ЈОВАН ПАВЛОВСКИ

автор (митрополитот и писателот Методиј Златанов) донесува биографии на најзначајни личности од Светото писмо (Исус Христос, Богородица, дванаесетте апостоли, четворицата евангелисти), како и одредници карактеристични за православие и неговите најзначајни празници. Исто така, енциклопедијата од перото на теологот Хасан Џило (преведувач на Куранот на македонски), одбележани се и најзначајните личности и датуми од светата книга на муслиманите.

"Треба да се нагласи - додава господинот Павловски - дека прв пат на македонски јазик и во Македонија е објавен историјатот на Македонската православна црква, почнувајќи од црковните христијански општини во Филипи и во Солун, преку новелите на Јустинијан

# КАКО ИСТОРИСКА И ФСКА ЦЕЛИНА

Штип, Кичево, Гостивар, Бер, Еницевардарско, Банско, Крушево итн.), со јасните знаци на нивното историско постоење, како и неговиот општествен и економски растеж. Прв пат во енциклопедијата се

застапени сите актуелни 84 општински центри во Републиката, што е ново за енциклопедиско издание, а што, пак, е карактеристично за овој проект, фактот дека спомната енциклопедија од наш

Први, листата на епископите на Охридската архиепископија, почнувајќи од Свети Еразмо, првиот нејзин епископ, преку осумдесеттината негови следбеници, заклучно со современите македонски и охридски епископи".

Четиритомното издание го подготвуваа педесеттина професори, магистри и доктори, а главен уредник е Јован Павловски.



Success is question  
of choice!

